

СОВЕТОТ БЕЗ СОВЕСТ И КРИТЕРИУМ

РЕАКЦИЈА ПО ПОВОД ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД РАДИОДИФУЗНА ТАКСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС

Веројатно треба човек да се замисли дали има нешто што постои, суштествува, дејствува според некаков критериум или може да се спореди во европски рамки со слични институции. На политичарите полна им е устата со европејство, а околу нас владее феудализам, среден век, забрана, потиснување, партиска и лична полза и ждановизам во културата. Таква е состојбата и во Советот за радиодифузија.

Кога пред 6 години Филмската продукција "Дион" при Културен центар "Скрб и утеха" прв пат поднесе проект при тој Совет за радиодифузија, мислење дека барем во уметноста, во телевизиското творештво има критериуми за вреднување и слобода, но не било така.

Тешко е да се објасни со здрав разум дека Филмската продукција "Дион" при Културен центар "Скрб и утеха" не може веќе 6 години да добие барем еден проект од тој Совет, а поднесува пријави со режисер кој има 6 меѓународни награди и учество на 30 фестивали; сценарист со учество на повеќе десетици филмски фестивали, асистент на ФДУ и автор на повеќе книги; камермани со меѓународно искуство, чии филмови се учесници на фестивали, еден од нив е и асис-

тент на ФДУ по камера; продукција со петнаесеттина меѓународни фестивали... нели ако се има критериум на вреднување и се зборува за сработените дела...

Но, за жал, во Советот владее нешто што нема врска ниту со Европа, ниту со стандарди и критериуми... освен можеби во доменот на личната полза, партиската припадност и себе-афирмирањето.

И најтажно за европејството е дека во Република Македонија има уметници ставени на црни листи од силите на дневната политика, затоа што ја критикуваат власта и ја славосуваат македонската култура.

Во духот на европејството би требало да се распушти овој Совет за радиодифузија, како несоодветен и бесполезен, и да се основа тело од творци, автори во полето на радиодифузијата, кои ќе го ослободат етерот од дневната политика во духот на слободна и демократска Европа!!!

Тихомир Стојановски,
К.Ц."Скрб и утеха"
Филмска продукција "Дион"

Предвидување во живо
ТАРОТ
АСТРОЛОГИЈА



Јавете се веднаш
0590 22 202 + 888

ProMedia

hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

best price partner



tel. 02/ 3215980

ProMedia